



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1032-900880.

Среда 17 септември 1952

БРОЈ 47

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 5 — Телефони: Редакција 28-838, Листа 28-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-610.

554.

Врз основа на чл. 38 ст. 3 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), а по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СОСТОЈБАТА НА ГОТОВИНАТА КАЈ СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ

1) Сите стопански организации (државни стопански претпријатија, претпријатијата на задружните и општествените организации и задругите), задружните и општествените организации, државните органи и установи (во натамошниот текст — во однос на банката — комитенти) должни се на Народната банка на ФНРЈ да и' испратат извештај за состојбата на готовината (износ на готовите пари), спрема состојбата налагајната и книговодството што се затекнала кај нив во дните споменати во точ. 4 од оваа наредба.

2) Како готовина во смисла на точ. 1 се смета и сета онаа готовина што била издадена од страна на комитентите по времените признаници по кој и да било основ (аконтации за патни трошкови, аконтации за разни набавки, аконтации за купување на селско-стопански производи итн. осем аконтациите на заработките на работниците и службениците), а која била искнижена одлагајната, ако тие времените признаници не биле пресметани (ликвидирани како конечни исплати) до денот за кој на банката и' се дава извештај за состојбата на готовината.

Во состојбата на готовината не се засметува вредноста на индустријските борови што се затекнале односниот ден волагајната.

3) Комитентите ќе го поднесуваат извештајот непосредно до онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текуќа сметка, буџетски акредитив, буџетска или сметковна книшка, обичен акредитив или друга сметка. Овој извештај ќе ја опфати и состојбата на готовината од нивните огранци, продавници и објекти на кои што не им е определен одделен лагајнички максимум.

Огранците, продавниците и објектите на комитентите, на кои што им е определен одделен лагајнички максимум (на пр.: разни градилишта, собирни станици за купување селско-стопански производи и сл.) ќе го поднесат овој извештај непосредно до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ.

4) Извештајот за состојбата на готовината ќе се даде за следните дни и спрема следниот образец:

„(образецот е голем колку четврт табак)

(назив на комитентот) (место и датум)
Број на сметката при банката
(тек. сметка, акредитив, итн.)
Филијала на Народната банка на ФНРЈ

Во врска со Наредбата од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, ви даваме следни податоци за состојбата на готовината.

Состојба на готовината на ден:

	Новчаници и готови пари	Непресметани признаници	Вкупно
	(1)	(2)	(1+2)
1) 5 март 1952 год.	188	332	
2) 25 март 1952 год.	188		
3) 5 јуни 1952 год.	188		
4) 25 јуни 1952 год.	188		
5) 5 август 1952 год.	188	188	
6) 25 август 1952 год.	188		

Да се горните податоци точни потврдуваат со полна одговорност

(Печат и потпис на комитентот)

Овој извештај го потпишуваат кај претпријатијата директорот и касиерот, кај надлештвата и установите шефот на сметководството, кај задругите и општествените организации претседателот и касиерот, односно лицето одговорно за лагајничкото работење.

5) Извештајот од точ. 4 на оваа наредба треба да и' се испрати на банката веднаш а најдоцна до 25 септември 1952 година.

6) Комитентите се должни извештајот за состојбата на готовината да и' го предаваат на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ во нејзините простории со поднесување книгата на лагајната на увид.

Органите на Народната банка на ФНРЈ овластени се кај комитентите дополнително да ја проверат исправноста на податоците дадени во смисла на оваа наредба.

7) Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице и комитентот кој во извештајот од точ. 4 ќе внесе невистинити податоци, не ќе даде податоци или ќе ја оневозможи проверката на точноста на дадените податоци.

8) Народната банка на ФНРЈ — Главната централа ќе им издаде на сите свои работни единици технички напатствија што се однесува до натамошната обработка и испраќање на податоците приобрани врз основа на оваа наредба.

9) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4598

16 септември 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

555.

Врз основа на чл. 9 и 24 од Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизен закон), а во врска со точ. 9 од Наредбата за пресметување на цените при увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52 и 46/52), издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ РАБОТИ ПО УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ

1) Увозниците и извозниците се должни во срок од три дена од денот на полноважно склучениот купопродаен договор по работите на увозот односно извозот да и' поднесат на филијата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат редовна динарска текућа сметка пријава за склучената работа.

Оваа пријава се поднесува во четири примерока на постоеќите образци пропишани од Управата за статистика и евиденција на надворешната трговија. Народната банка на ФНРЈ задржува еден примерок од пријавата за себе, по еден примерок испраќа до Управата за статистика и евиденција на надворешната трговија и до Сојузната трговска комора, а еден потврден примерок му враќа на увозникот односно извозникот.

2) Пријавите за работите по увозот и извозот што се склучени почнувајќи со 1 јули 1952 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба ќе се поднесат во срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба, без обзир дали е увозот односно извозот извршен или не.

Пријавите за склучените работи пред 1 јули 1952 година, доколку увозот односно извозот не е во целост извршен до 1 јули 1952 година, ќе и' се поднесат на надлежната републичка централа на Народната банка на ФНРЈ најдоцна до 30 септември 1952 година.

По исклучок, пријавите за склучените работи на Загребскиот велесаем ќе се поднесуваат истиот ден кога работата е полноважно склучена до Бирото на Народната банка на ФНРЈ на Загребскиот велесаем.

3) Поблиски напастствија за извршување на оваа наредба ќе издаде Управата за статистика и евиденција на надворешната трговија во согласност со Народната банка на ФНРЈ.

4) За прекршок на одредбите од точ. 1 и 2 од оваа наредба увозникот односно извозникот ќе се казни за девизен прекршок од чл. 15 точ. 8 од Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизен закон).

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4378

12 септември 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

556.

Врз основа на чл. 49 ст. 4 и чл. 50 ст. 3 од Уредбата за определување и за преведување на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), а во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ШТО СЕ ПЕНЗИОНИСАНИ КАКО НАМЕСТЕНИЦИ, УМЕТНИЧКИ ПЕРСОНАЛ, НОВИНАРИ И ПУБЛИЦИСТИ, ИЛИ СЛУЖБЕНИЦИ НА БИВШИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ САМОУПРАВНИ ЕДИНИЦИ, ВО ПЕНЗИСКИ РАЗРЕДИ

1. Уживателите на пензии што се пензионисани како наместеници, а кои примале плата по чл. 8 од

Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и наместениците во државно стопанските и трговски претпријатија, часните институции и организации од 21 април 1945 година („Службен лист на ДФЈ“, бр. 24/45), односно на кои таа плата им е земена кај определувањето на пензискиот основ при преведувањето по Уредбата за преведувањето на пензиите, рентите и помоштите определени по поранешните прописи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 69/50), се разврстуваат во пензиски разреди на следен начин:

1) наместениците — исклучителни стручњаци (платната група V), општите раководители (платната група IV/2) и посебните раководители (платната група IV/1) се разврстуваат како службеници со виша стручна спрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. а) од Уредбата за определување и за преведување на пензиите и инвалидните, доколку имаат најмалу потполна средна школа. Ако немаат најмалу потполна средна школа, се разврстуваат по чл. 10 ст. 1 точ. б) од уредбата;

2) наместениците — самостојни раководители (III/3) и вишите помошници (III/2), се разврстуваат како службеници со средна стручна спрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. б) од уредбата;

3) наместениците — нижи помошници (III/1) и стручен административен техничкиот персонал (I/2), се разврстуваат како службеници со нижа стручна спрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. в) од уредбата;

4) наместениците — помошниот технички персонал, се разврстуваат како службеници на помошни работи во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. г) од уредбата.

Аналогно на чл. 50 ст. 2 и чл. 11 од уредбата, наместениците од точ. 1 од претходниот став можат исклучително по оценка од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република да се разврстат во пензиските разреди од V—II заклучно, ако на такви должности после 15 мај 1945 година провеле најмалу 3 години непосредно пред пензионисањето, а наполниле најмалу 15 години вкупен работен стаж.

II. Уживателите на пензии што се пензионисани како функционери — наместеници на општествени организации и задружните сојузи, а кои примале плата по Уредбата за регулирање на припадностите на наместениците запослени во задружните и општествени организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 110/47) се разврстуваат и тоа:

1) наместениците што примале плата на платниот разред I—V — како службеници со виша стручна спрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. а) од Уредбата за определување и за преведување на пензиите и инвалидните;

2) наместениците што примале плата на платниот разред VI—IX — како службеници со средна стручна спрема, во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. б) од уредбата;

3) наместениците што примале плата на платниот разред X—XVI и доколку вршеле работи за кои се бара нижа стручна спрема — како службеници со нижа стручна спрема, во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. в) од уредбата; ако вршеле помошни работи (служителски и слично), како службеници на помошни работи по чл. 10 ст. 1 точ. г) од уредбата.

Аналогно на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за определување и за преведување на пензиите и инвалидните, наместениците од точ. 1) од претходниот став можат исклучително по оценка од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република, да се разврстат во пензиските разреди од V—II заклучно, ако на раководни функции по 15 мај 1945 година провеле најмалу три години непосредно пред пензионисањето, а наполниле најмалу 15 години вкупен работен стаж.

III. Уживателите на пензии кои до пензионисањето примале плата по Основната уредба за принад-

дежностите на уметничкиот персонал во државна служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47), се разврстуваат во пензиските разреди спрема платните разреди во кои биле распоредени по таа уредба, и тоа:

- службениците што биле распоредени во I и II платен разред — во VI пензиски разред;
- службениците што биле распоредени во III платен разред — во VII пензиски разред;
- службениците што биле распоредени во IV платен разред — во VIII пензиски разред;
- службениците што биле распоредени во V и VI платен разред — во IX пензиски разред;
- службениците што биле распоредени во VII, VIII и IX платен разред — во X пензиски разред.

Аналогно на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за определување и за преведување на пензиите и инвалидниите, службениците што биле распоредени во I и II платен разред можат исклучително, по оценка од извршниот одбор на заводот за социјалното осигурување на народната република, а врз основа на мислењето од советот за наука и култура на народната република, да се разврстат и во пензиските разреди од V—II заклучно.

IV. Уживателите на пензии кои до пензионисањето примале плата по Основната уредба за платите на новинарите и публицистите во државна служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47) односно по Уредбата за платите на новинарите и публицистите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 111/48), се разврстуваат во пензиските разреди спрема платните разреди во кои биле распоредени спрема тие уредби, и тоа:

- новинарите и публицистите што биле распоредени во I и II платен разред — во VI пензиски разред;
- новинарите и публицистите што биле распоредени во III платен разред — во VII пензиски разред;
- новинарите и публицистите што биле распоредени во IV платен разред — во VIII пензиски разред;
- новинарите и публицистите што биле распоредени во V платен разред — во IX пензиски разред;
- новинарите и публицистите што биле распоредени во VI платен разред — во X пензиски разред.

Аналогно на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за определување и за преведување на пензиите и инвалидниите, новинарите и публицистите што биле распоредени во I и II платен разред, можат исклучително по оценка од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република, а врз основа на мислењето од Сојузот на новинарите на Југославија односно републичките здруженија на новинарите да се разврстат и во пензиските разреди од V—II заклучно.

V. Пензиските основи по прописите на народните републики за установување правото на пензија на службениците од бившите административно-самоуправни единици, им одговараат на пензиските основи по чл. 8 од Законот за установување правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници спрема оваа табела:

Износи на пензиските основи по прописите на народните републики	Соодветен пенз. основ по Законот за установување правото на пензија од 1946 г.	Соодветен пензиски разред по Уредбата за определување и за преведување на пензиите
4.600	V	VI
4.400	VI	VII
4.200	VII	VIII
4.000	VIII	IX
3.800	IX	X
3.600 и 3.400	X	XI
3.200 и 3.000	XI	XII
2.800	XII	XIII
2.700 и 2.600	XIII	XIV
2.500	XIV	XV
2.400	XV	XVI
2.200	XVI	XVII
2.100	XVII	XVIII
2.000	XVIII	XIX

Разврстувањето на уживателите на пензии на кои пензијата им е определена по прописите на народните републики за установување правото на пензија, ќе се врши на тој начин што спрема износот на пензискиот основ по кој им е определена пензијата, ќе се установи според претходниот став соодветниот пензиски основ по прописите од Законот за установување правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници, па врз основа на тоа а спрема одредбите од чл. 50 ст. 1 од Уредбата за определување и за преведување на пензиите тие ќе се разврстат во соодветниот пензиски разред. На пр.: На уживател на пензија по прописите на народната република му е определена пензија од пензискиот основ дин. 2.800; на тој износ на пензискиот основ му одговара XII пензиски основ по Законот за установување правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници, па во смисла на прописот на чл. 50 ст. 1 од уредбата, тој ќе се разврста во XII пензиски разред.

Уживателите на пензии на кои што по прописите на народните републики пензијата им е определена од пензискиот основ поголем од 4.600 динари се разврстуваат во VI пензиски разред. По исклучок овие уживатели на пензија можат во смисла на чл. 50 ст. 2 од уредбата по оценка од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република да се разврстат во V пензиски разред.

VI. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 11269

9 септември 1952 година

Белград

Го застапува
Претседателот на Советот за народно
здравје и социјална политика
на Владата на ФНРЈ,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука
и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласен,

Потпретседател на Советот за
законодавство и изградба на
народната власт на Владата
на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

557.

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното сметководство донесувам

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВНИОТ РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ ПЛАН) ЗА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. — Во основниот распоред на контата (контниот план) што се применува кај државните трговски претпријатија, се внесуваат следни изменувања и дополнувања:

1) Се воведува ново основно konto:

629 — Наплатена реализација

2) Се менува називот на основното konto 489 — Покрије на трошковите на трговијата во 489 — Покрије на материјалните трошкови на набавките и продажбата и амортизацијата.

3) Прописите за контата воведени со Решението за изменувања и дополнувања на основните распореди на контата (контните планови) на државните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/52), и менувањето на називот на контата во истото решение важат исто така и за трговските претпријатија, доколку не се однесуваат исклучиво на производните претпријатија.

II. — Во врска со применувањето на општествениот план, на Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) како и со изме-

нувањата и дополнувањата од точ. 1 од ова решение, се даваат следни објасненија:

1) Кonto 140 — Аконтација по службена работа. — Книжењата на ова konto се вршат на начинот како што е тоа објаснето во Решението споменато во точ. 1 под 3, со тоа што при пресметувањето со трошковите на дневниците да се терети контото 141/3 — Заработки и надокнади што се исплатуваат во полн износ, а за износот на трошковите за превозење контото 450 — Пати трошкови.

2) Кonto 141 — Аконтација на заработките. — Во рамките на ова синтетичко konto трговските претпријатија отвораат потребен број потсинтетички konta, како:

141/1 — Променливи заработки,

141/2 — Променливи заработки и надокнади што се исплатуваат најповеќе до полниот износ по тарифниот правилник,

141/3 — Заработки и надокнади што се исплатуваат во полн износ,

141/7 — Заработки и надокнади што се издвојуваат од остварениот фонд на платите при пресметувањето вишокот на фондот на платите,

141/9 — Покрике на заработките.

Покрај тоа, во рамките на синтетичкото konto 141 — Аконтација на заработките мора да постои аналитичка евиденција за секој работник и службеник што е во постојан работен однос со претпријатието, во смисла на одредбите од Решението споменато во точ. 1 под 3.

Книжењата на потсинтетичките konta 141/1, 141/2, 141/3 и 141/9 објаснети се во Решението споменато во точ. 1 под 3.

На потсинтетичкото konto 141/7 — Заработки и надокнади што се издвојуваат од остварениот фонд на платите при пресметувањето вишокот на фондот на платите се книжат заработките и надокнадите кои според чл. 19 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија при пресметувањето вишокот на фондот на платите се одземаат од остварениот фонд на платите, така дури остатокот на остварениот фонд на платите да се упоредува со просечниот фонд на платите и на тој начин да се утврдува вишокот на фондот на платите.

На крајот на годината потсинтетичките konta 141/1 до 141/7 се затвораат со контото 141/9. Трговските претпријатија што имаат споредни дејности од произведен карактер, можат да отвораат и други потсинтетички konta на синтетичкото konto 141, во смисла на Решението споменато во точ. 1 под 3.

Ако претпријатието во пресметковниот период не ќе оствари достаточни средства во фондот на платите за исплата на заработките на работниците и службениците, а на контото 202 — Остварени заработки нема расположливи средства, може тоа, во смисла на чл. 9 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија, до висината на збирот на просечните заработки да ги користи средствата на резервниот фонд. Во тој случај за користениот износ на средствата од резервниот фонд се задолжува контото 796 — Резервен фонд, а му се одобрува на контото 141/9. Едновременно и се дава налог на банката од одделната сметка на издвојените средства на резервниот фонд да вирманира потребен износ на редовната текука сметка кај банката.

Претпријатијата можат за користените износи од резервниот фонд на контото 141/9 да отвораат одделно аналитичко konto. Износите што се книжени на тој konto треба да се ликвидираат во идниот пресметковен период од остварениот фонд на платите.

3) Кonto 146 — Обврски спрема работниците и службениците. — На ова konto се вршат книжења во смисла на одредбите од Решението споменато во точ. 1 под 3.

4) Кonto 200 — Укалкулирани заработки и konto 201 — Пресметани укалкулирани заработки. — По 1 јули 1952 година престануваат функциите на овие konta, и од тој ден на нив нема да се вршат никакви книжења во трговските претпријатија.

5) Кonto 202 — Остварени заработки. — Во корист на ова konto се книжат остварените заработки што се добиваат со применување на формулата:

$$П = \frac{Д}{1+x} \quad (\text{при што } П \text{ значи фонд на платите, } Д \text{ значи вкупен доход — заработка} + \text{аф}, \text{ а } x \text{ значи стопа на акумулацијата и фондовите на претпријатието поделено со } 100), \text{ а на терет на контото } 959 \text{ — Разно-}$$

ред на остварениот доход. На терет на контото 202 — Остварени заработки, а во корист на контото 141/9 — Покрике на заработките се книжи во текот на годината покрикето на исплатените аконтации на заработките, но најповеќе до висината на заработките по тарифниот правилник со тоа што тука да се вклучуваат и износите под а, б и в од чл. 19 на Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија. Преку тој износ книжењата се вршат во корист на контото 146 — Обврски спрема работниците и службениците.

Од контото 202 — Остварени заработки, доколку се тие поголеми од заработките по тарифниот правилник не мора во смисла на чл. 6 од Уредбата за основите на работењето и фондот на платите на трговските претпријатија да се прекнижи целиот износ, туку на него се остава извесна резерва за потребите на идните пресметковни периоди, и тоа особено во оние случаи кога продажбата на стоките има сезонски карактер.

6) На контото 410 — Плати на персоналот во трговијата. Со 30 јуни 1952 година престанува функцијата на ова konto и тоа служи само за пресметување на заработките до тој ден. По 1 јули 1952 година сите исплати се книжат преку контото 141 — Аконтација на заработките, односно 146 — Обврски спрема работниците и службениците.

7) Данокот на промет, за оние стоки кои при реализацијата подлежат на плаќање данок на промет во смисла на прописите од Уредбата и Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52), се книжи на терет на контото 470 — Остварен рабат, маржа и разлика во цената, а во корист на контото 133 — Данок на промет.

8) Кonto 629 — Наплатена реализација. — Со обзир дека остварениот доход се пресметува само од остварената и наплатената разлика помеѓу продајната и набавната цена на стоките, мора да се води одделна евиденција за наплатената реализација. Реализацијата на стоките и натаму ќе се книжи врз основа на излезните фактури во корист на контото 620 до 625, но со тоа што издадените фактури да се книжат во рамките на овие синтетички konta на одделните аналитички konta, како на пример на 6200, 6210, 6220, 6230, 6240 и 6250. Врз основа на банчиниот извештај за извршената наплата на поодделни фактури книжењата се вршат нормално со задолжување на контото 101 — Банка редовно konto и со одобрување на контото купувачи (110), односно благајна (107). Едновременно со ова книжења на наплатените износи треба да се задолжат одделните аналитички konta (на пример 6209, 6219, 6229, 6239, 6249 и 6259) на синтетичките konta 620 до 625, за наплатените износи, а во корист на контото 629 — Наплатена реализација. На тој начин, на пример, контото 6200 би покажувало износ на продадените стоки во меѓутрговскиот промет, додека контото 6209 би ја покажувало наплатената реализација во меѓутрговскиот промет. Разликата помеѓу салдата на овие две konta би претставувала ненаплатена реализација.

На крај на пресметковниот период (по правилно на крај на месецот) се пресметува разликата помеѓу набавната и продајната цена на стоките врз основа

на износот на наплатената реализација на контото 629 — **Наплатена реализација.**

На крај на годината салдата од аналитичките конта на наплатената реализација во рамките на синтетичките конта 620 до 629 се пренесуваат на аналитичките конта на фактурираната реализација исто така во рамките на синтетичките конта 620 до 629 и на тој начин се затвораат.

9) **Евентуалните салда на контата 795—0 Фонд на основните плати, 795 — 1 — Вишок на фондот на платите, 920 — Финансиски резултат на споредната дејност и 930 — Периодичен финансиски резултат на вкупното работење** се пренесуваат на контото 950 — **Остварен доход.** Доколку за неплатените основни плати, како и за неисплатениот вишок на фондот на платите книжени на контото 795 се пресметани акумулацијата и фондовите односно данокот на вишокот на фондот на платите и прекнижени на соодветните конта на групата 13, треба исто така да се изврши прекнижување на терет на контото од групата 13 а во корист на контото 950 — **Остварен доход.**

10) **Кonto 909 — Покрике на вонредните и неработни расходи.** — Во корист на ова konto (а веќе не во корист на аналитичкото konto 9009), а на терет на контото 470 — **Остварен рабат, маржа и разлика во цената** се книжи на крај на пресметковниот период (по правило, месечно) износот во висина на салдото на контото 900 — **Вонредни неработни расходи.**

11) **Кonto 919 — Распоред на вонредните и неработни приходи.** На терет на ова konto (а веќе не на терет на аналитичкото konto 9109), а во корист на контото 470 — **Остварен рабат, маржа и разлика во цената** се книжи на крај на пресметковниот период (по правило, месечно) износот во висина на салдото на контото 910 — **Вонредни и неработни приходи.**

12) **Трговските претпријатија** за промет со индустриски стоки почнувајќи со 1 јули 1952 година преминуваат во работењето на системот на разлика во цената. Кalkулацијата на набавените стоки се врши на ист начин како и досега но со тоа што зависните трошкови да не се книжат во целост во корист на контото временски разграничувања (270 и 271), туку исплатите што треба да паднат на терет на фондот на платите се книжат при исплатата преку контото 141 — **Аконтации на заработките**, по правило на потсинтетичкото konto 141/7, бидејќи кај овие исплати обично се работи за работници кои не се во постојан работен однос со претпријатието, туку за повремени работници, додека при составането на кalkулацијата таква работа се книжи на терет на соодветното konto во групата 60, а во корист на контото 470 — **Остварен рабат, маржа и разлика во цената.**

13) **Разликата во цената од која при реализацијата се покриваат сите материјални трошкови на претпријатието, како и целокупниот доход, се книжи при составането на кalkулацијата на продајната цена на терет на соодветното konto во групата 60, а во корист на контото 691 — Неостварен рабат, маржа и разлика во цената.** Доколку за некој вид стоки е пропишано дека на нив се плаќа данок на промет, при кalkулацијата треба и вкупниот износ на данокот на промет да се книжи на терет на соодветното konto во групата 60, а во корист на контото 691 — **Неостварен рабат, маржа и разлика во цената.** Во тој случај препорачливо е на синтетичкото konto 691 да се отворат две аналитички конта, и тоа: едно (на пример 6910) за укалкулираната разлика во цената, а друго (на пример 6911) за укалкулираниот данок на промет. На тој начин се обезбедува како реализиран данок на промет да се прекнижи само оној износ што е фактички реализиран. Доколку се вршат книжења на укалкулираниот данок на промет на одделното аналитичко konto на синтетичкото konto 691, може да отпадне книжењето на данокот на промет на начинот како што е изложено во точ. II под 7 од ова решение.

Од контото 691 се пренесува на крај на пресметковниот период (по правило, месечно) во корист на контото 470 — **Износ на реализираната и наплатена**

разлика во цената (утврдена просечно) и евентуално данокот на промет, доколку е наплатен при реализацијата. Данокот на промет се книжи во корист на контото 133, а на терет на контото 691 доколку претходно не се врши книжењето изложено во точ. II под 7.

Салдото на контото 470 претставува бруто приход на претпријатието од кое најпрво се покриваат материјалните трошкови и амортизацијата книжени на контата од групите 43 до 46. Ова покрике се книжи на контото 470 а во корист на контото 489 — **Покрике на материјалните трошкови на набавката и продажбата и амортизацијата** додека остатокот од контото 470 се прекнижува во корист на контото 950 — **Остварен доход.**

Од вкупно остварениот доход искажан во контото 950, претпријатието ја пресметува висината на остварениот фонд на платите (остварената заработка) спрема формулата објаснета во точ. II под 5 од ова решение. Остварениот фонд на платите се книжи на начинот што е објаснет под истата точка, додека акумулацијата и фондовите се книжат со задолжување на контото 959 и со одобрување на соодветните конта во групата 13, контото 972 за делот што отпаѓа на фондот за самостојно располагање, и контото 796 за делот што отпаѓа на резервниот фонд во трговијата.

14) **Konto 275 — Разлики на слободните цени.** Ова konto останува во употреба само кај извозно-увозните претпријатија, бидејќи кај трговските претпријатија со индустриски стоки разликата на цената се пресметува и книжи преку контото 691. Позитивното или негативното салдо на 30 јуни 1952 година се книжи од ова konto во корист или на терет на контото 796 — **Резервен фонд на претпријатието.**

III. Како се досега вршени разни книжења на контата чијата функција и содржина се менува или стопанските операции се книжени на инаков начин од предвидениот во ова решение, претпријатијата ќе ги сторнираат таквите книжења и ќе извршат книжења на соодветните конта на начинот што е предвиден во ова решение.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јули 1952 година.

Бр. 17956

11 септември 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

558.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженоста, соборите и другите јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ОД РУДАРСКАТА И МЕТАЛУРГИСКАТА СТРУКА НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесените правила оснивањето и работењето на Сојузот на друштвата на инженерите и техничарите од рударската и металургиската струка на ФНРЈ, со седиште во Белград, а со дејноста на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 8385

16 август 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ
Александар Ранковиќ, с. р.

559.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРД ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ ПРЕГА И КОНЕЦ

1) Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува југословенски стандард
JUS F.BO.021 Прега и конец
Означување

2) Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 134

13 септември 1952 година

Белград

За Претседателот на Сојузната комисија
за стандардизација,

инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

560.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА КАДЕЛНО ВЛАКНО, ПРЕГА, КАНАП, ЈАЖАРИЈА И ТКАНИНИ

1) Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

JUS F.B1.031 Кадела Каделно влакно

JUS F.B2.031 „ Индустриска каделна прега

JUS F.B4.031 „ Каделен канап

JUS F.B4.032 „ Механичка каделна јажарија

JUS F.CO.031 „ Каделни тканини

2) Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 133

13 септември 1952 година

Белград

За Претседателот на Сојузната комисија
за стандардизација,

инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во бројот 10 од 15 мај 1952 година објавува:

Указ за одликување бр. 67/51);

Записници на седниците на Сојузното веќе и Веќето на народите и на заедничките седници на Народната скупштина на ФНРЈ од V редовно заседание (второто свикување) од 28—31 март 1952 година;

Ратификација на Европската конвенција за радиодифузија потпишана во Копенхаген на 15 септември 1949 година од страна на Кралевина Грција;

Ратификација на Светската поштенска конвенција од страна на Грција;

Ратификација на Конвенцијата за спречување и казнување злочиотот геноцид од 9 декември 1948 година од страна на Египет.

Во бројот 11 од 1 јуни 1952 година објавува:

I Дополнителна конвенција од 13 мај 1950 година во Меѓународната конвенција за превозење стоки на железниците (МКР) потпишана во Рим на 23 ноември 1933 година;

Исправка на Указот за помилување на осудените лица бр. 7722/51;

Указ за одликување бр. 91/51;

Записници на седниците на Сојузното веќе и Веќето на народите и на заедничките седници на Народната скупштина на ФНРЈ од V редовно заседание (второто свикување) од 31 март до 1 април 1952 година;

Пристап на Републиката Никарагва кон Конвенцијата за оснивање на Организацијата на Обединетите Нации за воспитание, наука и култура;

Владата на Шведска го потпиша без резерва на 25 февруари 1952 година Протоколот од 4 мај 1949 година за дополнувањата на Меѓународната спогодба за сузбивање прометот со бели робје што беше потпишан во Париз на 18 мај 1904 година и Меѓународната конвенција за сузбивање прометот со бели робје, потпишана во Париз на 4 мај 1910 година;

Ратификација на Дополнителната конвенција од 13 мај 1950 година кон Меѓународната конвенција од 23 ноември 1933 година за превозење стоки со железници од страна на Великото Војводство Луксембург.

Во бројот 12 од 15 јуни 1952 година објавува:

Указ за ратификација на Конвенцијата за еднакоста на наградувањето на машката и женската работна сила за работа од еднаква вредност;

Указ за ратификација на Конвенцијата за осигурување во случај на болест на селско-стопанските работници;

Указ за ратификација на Конвенцијата за запослување жени на подземни работи во рудниците од сите категории;

Указ за ратификација на Конвенцијата за делимичната ревизија на конвенциите усвоени од страна на општата конвенција на Меѓународната организација на трудот на дваесете осум први заседанија, со цел да се обезбеди идното вршење на определени административни функции поверени со овие конвенции на Генералниот секретар на Друштвото на народите и со цел да се внесат во истите дополнителни изменувања потребни поради распуштање на Друштвото на народите и да се измени Уставот на Меѓународната организација на трудот;

Указ за одликување 97/51.

Во бројот 13 од 1 јули 1952 година објавува:

Указ за одликувањата бр.: 103/51, 104/51, 105/51, 106/51 и 107/51;

Договор за заем помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Меѓународната банка за обновата и развој од 11 октомври 1951 година;

Пристап на Ирска кон Протоколот од 4 мај 1949 година за дополнувањето на Спогодбата за сузбивање ширењето на лорнографски публикации потпишана во Париз на 4 мај 1910 година;

Пристап на Бразилија кон Бернската конвенција за заштита книжевни и уметнички творби последен пат ревидирана во Брисел на 26 јуни 1948 година.

Во бројот 14 од 15 јули 1952 година објавува:

Указ за одликувањата бр.: 108/51, 109/51, 140/51, 111/51, 113/51, 114/51, 115/51, 116/51;

Пристап на Унгарија со резерва спрема чл. IX и XII кон Конвенцијата за спречување и казнување злочиотот геноцид од 9 декември 1948 година;

Владата на Јапонија го прифати Протоколот потпишан во Лејк Саксес од 11 декември 1946 година со кој се дополнуваат спогодбите, конвенциите и протоколите за спојните дроги, склучени во Хаг на 23 јануари 1912 година, во Женеза на 11 февруари 1952 и 19 февруари 1925, на 13 јули 1931, во Бангкок на 27 ноември 1931 и во Женева на 26 јуни 1936 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 30 од 3 јуни 1952 година објавуваат:

Напатствие за извршување Наредбата за задолжителна продажба на ушурот од вршалките и за плаќање на работниците на вршидба во 1952 година.

Во бројот 31 од 10 јули 1952 година објавуваат:

Указ за свикнување Саборот на Народна Република Хрватска.

Во бројот 32 од 17 јули 1952 година немаат службен дел.

Во бројот 33 од 22 јули 1952 година објавуваат:

Указ за укинување главните дирекции во состав на советите на Владата на НР Хрватска;

Указ за укинување главните управи во состав на советите на Владата на НР Хрватска;

Указ за именување членови на Стопанскиот совет на Владата на НР Хрватска;

Указ за разрешување заменици на министри;

Указ за разрешување директори на главните управи;

Указ за разрешување директори на главните дирекции;

Указ за изменувања на стопите на акумулацијата и фондовите;

Правилник за организацијата и начинот на вршењето на одачарската служба;

Правилник за начинот на означување имиња на населени места, улици и плоштади и за обележување куќите со броеви;

Решение за втори изменувања и дополнувања на Решението за определување пансионските угостителски дуќани во кои можат да се користат повластици за време користење годишен одмор;

Решение за спроведување на Решението за снабдување со огрев.

Во бројот 34 од 24 јули 1952 година објавуваат:

Закон на народните одбори на околии;

Решение за реорганизација на управниот апарат на стопанските органи на Владата на НР Хрватска.

Во бројот 35 од 26 јули 1952 година објавуваат:

Закон за народните одбори на општините.

Во бројот 36 од 1 август 1952 година објавуваат:

Закон за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за избирање и оповикување одборници на народните одбори.

Во бројот 37 од 4 август 1952 година немаат службен дел.

Во бројот 38 од 7 август 1952 година објавуваат:

Решение за надокнадите за вршење ветеринарски услуги по ветеринарните станици и ветеринарните амбуланти.

Во бројот 39 од 14 август 1952 година објавуваат:

Решение за трети изменувања и дополнувања на Решението за определување пансионски угостителски дуќани во кои можат да се користат повластици за време користење годишен одмор.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 19 од 9 јули 1952 година објавува:

Одлука за прогласување Законот за општинските народни одбори, Законот за околистите народни одбори и Законот за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за општинските народни одбори;

Закон за околистите народни одбори;

Закон за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за избирање и оповикување одборници на народните одбори;

Закон за изменување и дополнување на Законот за поделба на Народна Република Словенија на градови, околии и општини;

Указ за укинување главните дирекции и главните управи;

Указ за разрешување директори на главните дирекции и главните управи;

Указ за разрешување Министерат-Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на НР Словенија;

Решение за преустројството на Земјоделскиот научен завод на Словенија во Земјоделскиот истражувачки и контролен завод на Словенија;

Решение за установување Завод за социјално осигуравање на НР Словенија;

Решение за именување привремен одбор на Заводот за социјално осигуравање на НР Словенија;

Исправка на Законот за поделба на Народна Република Словенија на околии, градови и општини.

Во бројот 20 од 15 јули 1952 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на НР Словенија за потврда на уредбите што ги донела Владата на НР Словенија по Законот за овластување за донесување уредби од областа на народното стопанство;

Уредба за укинување на Уредбата за задолжително сечење и продавање на дрво и споредни шумски производи од недржавните шуми;

Уредба за укинување задолжителниот откуп на житата;

Уредба за престанок на работата на Главната дирекција на индустриските сервиси на НР Словенија при Советот за индустрија на Владата на НР Словенија;

Уредба за изменување на Уредбата за празничните дни во НР Словенија;

Наредба за определување општински народни одбори и народни одбори на градските општини што вршат заверка на потписи, ракописи и преписи;

Решение за пренесување трговски претпријатија од републичко значење од надлежноста на Советот за промет со стоки на Владата на НРС во надлежност и стопанска управа на народните одбори на околините односно градовите.

Во бројот 21 од 29 јули 1952 година објавува:

Решение за пренесување земјоделските, ветеринарните и шумарските школи од надлежноста на Советот за стопанство и шумарство на Владата на НР Словенија во надлежност на народните одбори;

Наредба за задолжителен санитарно-хигиенски преглед на животните прехрани.

Во бројот 22 од 5 август 1952 година објавува:

Указ за дополнување на Указот за определување членови на Советот за просвета и култура на Владата на НРС;

Указ за изменување внатрешните квоти на задолжителната најмала мерка за искористување на производниот капацитет и за изменување внатрешните квоти на просечната стопа на акумулацијата и општествените фондови.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 22 од 12 јули 1952 година објавува:

Указ за укинување главните дирекции во состав на советите на Владата на НР Србија;

Указ за разрешување од должност директорите на главните дирекции во состав на советите на Владата на НР Србија;

Указ за укинување главните управи во состав на советите на Владата на НР Србија;

Указ за разрешување од должност директорите на главните управи во состав на советите на Владата на НР Србија;

Уредба за укинување задолжителниот откуп на житата;

Уредба за укинување стопанското здружение на кинематографските претпријатија;

Решение за висината на ушурот (уемот) кај вршалките.

Во бројот 23 од 19 јули 1952 година објавува:

Уредба за оснивање Институт за медицинска хидрологија и климатологија;

Решение за дополнување на Решението за определување пансионско-угостителските дуќани и претпријатија на територијата на НР Србија во кои ќе се користат пансион — прехрана и сместување, со определен помест за време на годишен одмор („Службени гласник НРС“, бр. 20 52).

Во бројот 24 од 21 јули 1952 година објавува:

Решение за реорганизација на републиката администрација во стопанство;

Решение за овластување Народниот одбор на град Белград за вршење ревизија на идејните и главните проекти на градежните објекти на своето подрачје.

Во бројот 25 од 31 јули 1952 година објавува:

Уредба за начинот на обележување назива на населени места, улици и плоштади и за обележување куќи со броеви;

Уредба за службата за прегледување мртвци;

Решение за изменувања и дополнувања на Решението за надокнадите за услуги во државните здравствени установи и претпријатија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 16 од 7 јули 1952 година објавува:

Указ за свикнување Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина во петто редовно заседание;

Указ за укинување главните дирекции и главните управи на НРБиХ;

Указ за разрешување од должност заменикот на Министерот—Претседателот на Советот за индустрија на Владата на НРБиХ;

Указ за разрешување од должност директорите на главните дирекции и на главните управи на НРБиХ;

Указ за делимично поставување вои сила Указот на Президиумот на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина У. бр. 6 од 29 април 1948 година;

Указ за именување први членови на Научното друштво на НР Босна и Херцеговина;

Уредба за укинување Главната дирекција за набавка и распределба на лекови и санитетски материјал;

Правилник за измена на чл. 9 од Правилникот за полагање ловечки испит;

Наредба за одделните додатоци за работите во државните шумарски установи што ги вршат работниците под тешки односно по животот опасни услови;

Решение за висината на ушурот што ќе го наплатуваат имателите на вршалки во натура од производителите на овршеното жито и за водење книга на вршалбата;

Решение за определување угостителски дуќани и планинарски домови во кои ќе се дава полуст под продавните цени на пансионските угостителски услуги;

Решение за одобрување оснивањето и работењето на „Пчеларско друштво“ во Бања Лука;

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 21 од 15 јули 1952 година објавува:

Напатствие за начинот на означување населени места, улици и плоштади и за обележување куќи со броеви.

ВОЈНА УПРАВА НА ЈНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА ОД СЛОБОДНА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ

„Службени лист Војне управе ЈНА Југословенске зоне Слободне територије Трста“ во бројот 6 од 28 август 1952 година објавува:

Наредба бр. 24 за проширување важноста на Основниот закон за старателството;

Наредба бр. 25 за проширување важноста на Основниот закон за брак;

Наредба бр. 26 за проширување важноста на Основниот закон за односите на родителите и децата;

Наредба бр. 27 за проширување важноста на Законот за усвојувањето;

Наредба бр. 28 за проширување важноста на Законот за прогласување исчезнатите лица за умрени и за докажување на смртта;

Наредба бр. 29 за проширување важноста на Законот на НР Словенија за народните одбори на општините;

Наредба бр. 30 за проширување важноста на Законот за НР Хрватска за народните одбори на општините;

Наредба бр. 31 за проширување важноста на Законот на НР Словенија за народните одбори на општините;

Наредба бр. 32 за проширување важноста на Законот на НР Хрватска за народните одбори на општините;

Наредба за проширување бр. 33 важноста на Законот на НР Словенија за избирање и оповикување одборници на народните одбори;

Наредба бр. 34 за проширување важноста на Законот на НР Хрватска за избирање и оповикување одборници на народните одбори;

Наредба бр. 35 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за оснивањето и дејноста на трговските претпријатија;

Наредба бр. 36 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за трговската инспекција;

Наредба бр. 37 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за задолжителна квалификација и пресметување на трошковите во индустријата и рударството;

Наредба бр. 38 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за фондот на претпријатијата за самостојно располагање;

Наредба бр. 39 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за фондот на претпријатијата за самостојно располагање;

Наредба бр. 39 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за организацијата на службата за посредување во работа;

Наредба бр. 40 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа;

Наредба бр. 41 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за установите со самостојно финансирање;

Наредба бр. 42 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за финансиско работење преку банката и за плаќањето со готови пари;

Наредба бр. 43 за проширување важноста на Решението од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за Тарифата за наплата на жиговина и други надокнади за преглед и жигосување мерила и предмети од племенити метали.

СОДРЖАЈ

Страна

544. Наредба за поднесување извештај за состојбата на готовината кај стопанските и другите организации и установи — — — — —	817
555. Наредба за задолжителното поднесување пријави за сключените работи по увозот и извозот — — — — —	818
556. Решение за разврстување уживателите на пензии што се пензионисани како наместеници, уметнички персонал, новинари и публицисти, или службеници на бившите административно-политички самоуправни единици, во пензиски разреди — — — — —	818
557. Решение за изменувања и дополнувања на основниот распоред на контата (контниот план) за државните трговски претпријатија — — — — —	819
558. Решение за одобрување оснивањето и работењето на Сојузот на друштвата на инженерите и техничарите од рударската и металургиската струка на ФНРЈ — — — — —	821
559. Решение за донесување југословенски стандарди за означување префа и конец — — — — —	822
560. Решение за донесување југословенски стандарди на каделно влакно, префа, канап, јажарија и тканини — — — — —	822